

## Досие на годишен план

За период 2023 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Оперативно-техничка агенција Скопје**

I.1.2) Адреса: ул. **Орце Николов бр. 48**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:




I.1.5) Лице за контакт: **Борче Размоски**, адреса на е-пошта: **borce.razmoski@ota.mk** телефон/факс: **+38971399509/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на телефони	32500000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	367.796,00 ден.	Февруари		
Набавка на информатичка и друга опрема	32000000-3 30200000-1	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.760.169,00 ден.	Февруари		
Безалкохолни пијалоци и други производи	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Февруари		
Набавка на опрема за греење и климатизација	42510000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.237.288,00 ден.	Февруари		
Набавка на канцелариска опрема	30100000-0 30191000-4 30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	524.194,00 ден.	Март		
Набавка на репрезентативни материјали	37800000-6 22000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	72.033,00 ден.	Март		
Набавка на канцелариски материјали	30192000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	254.237,00 ден.	Март		
Набавка на софтверски лиценци	48218000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.463.679,00 ден.	Мај		
Набавка на гориво	09100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	423.728,00 ден.	Јуни		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на RACK кабинети	30000000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	630.508,00 ден.	Јули		
Набавка на тонери	30100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	127.118,00 ден.	Јули		
Набавка на серверски единици	48820000-2 48822000-6	Стоки	Отворена постапка	4.203.389,00 ден.	Јули		
Набавка на ситна информатичка опрема, мерна опрема и алат	30197000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	1.050.847,00 ден.	Ноември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на телекомуникациски услуги	64200000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.355.932,00 ден.	Февруари		
Набавка на услуги за перење на моторни возила	98310000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	84.745,00 ден.	Февруари		
Набавка на услуги за резервација на авионски билети	63510000-7 63512000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Февруари		
Услуги за одржување на софтвер за сметководствено-финансиско работење	48440000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	84.745,00 ден.	Февруари		
Услуги за одржување на софтвер за човечки ресурси	48450000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	84.745,00 ден.	Февруари		
Набавка на хотелски услуги за одржување на семинари и сместување во земјата	80522000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	400.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на услуги за печатење	79810000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	200.000,00 ден.	Февруари		
Набавка на услуги за обуки	80500000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	3.177.966,00 ден.	Март		
Набавка на услуги за тековно одржување на опремата за греење и климатизација	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	547.458,00 ден.	Април		
Набавка на услуги за тековно одржување на електрични инсталации и основни средства	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	547.458,00 ден.	Април		
Набавка на услуги за објавување огласи во дневни весници	22000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Мај		
Набавка на услуги за одржување на информатичка и друга опрема	50312610-4	Услуги	Набавки од мала вредност	525.423,00 ден.	Јуни		
Набавка на услуги за осигурување	66500000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	256.779,00 ден.	Јули		
Набавка на услуги за одржување на IP телефонска централа	50334120-2	Услуги	Набавки од мала вредност	315.254,00 ден.	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Не се пронајдени соодветни записи							

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2023**

Датум на објава на верзија **31.01.2023 08:14**